



Република Македонија  
Министерство за економија



координативно тело за  
ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА

**НАЦИОНАЛНА НАГРАДА ВО 2017 ГОДИНА  
ЗА НАЈДОБРИ ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНИ ПРАКТИКИ НА  
МАКЕДОНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА  
РЕАЛИЗИРАНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 01.06.2016 ДО 01.06.2017 ГОДИНА**

**ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ**

Јуни 2017

Ве молиме да ги доставите вашите пријави преку електронска пошта, на адреса [beti.popova@economy.gov.mk](mailto:beti.popova@economy.gov.mk), и [diella.sopaj@economy.gov.mk](mailto:diella.sopaj@economy.gov.mk) или по пошта (во затворен плик), на адреса: Министерство за економија на Република Македонија, ул.„Јуриј Гагарин“ 15, 1000 Скопје. Пријавите треба да се испратат со назнака или наслов на пораката „Пријава за Национална награда во 2017 за општествено одговорни практики“.

**Краен рок за поднесување на пријавите е 1-ви септември 2017 година**



БИЗНИС КОНФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

Проектот „ООП за сите“ е ко-финансиран од ЕУ



проектен партнер за Македонија



Република Македонија  
Министерство за економија



координативно тело за  
ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА

## ФОРМУЛАР ЗА АПЛИЦИРАЊЕ<sup>1</sup>

### I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Назив на претпријатието	
Организационен облик на претпријатието (АД, ДОО, ДООЕЛ...)	
Големина на претпријатието според Решението од Централен регистар (микро, мало, средно, големо)	
Седиште и адреса	
Лице за контакт за проектот (Име и презиме, e-mail, телефон/моб.)	
Број на вработени (во 2015)	
Вкупен приход во МКД (во 2015)	
Филијали – колку и каде?	
Главна/приоритетна дејност (описно)	
Производи, услуги и пазари на кои се нудат (најмногу до 150 зборови)	
Деловна стратегија/цели – главен фокус на претпријатието, визија и насока на развој во иднина (најмногу до 200 зборови)	
Стратешки пристап кон ООП – објаснете ги вашите приоритети и цели за ООП и како истите евентуално се поврзани со деловните цели (најмногу до 200 зборови)	
Вредности– за кои вредности се залага претпријатието (согласно изјава за мисија, визија, вредности или друг акт)? (најмногу до 150 зборови)	

<sup>1</sup>Првата верзија на формуларот за аплицирање е преземена од ILTIS GmbH со соодветна модификација.



## II. ОПИС НА ПРОЕКТОТ ЗА ООП

Ве молиме внимателно прочитајте ги насоките за аплицирање кои се дадени во посебен документ објавен со формуларот за аплицирање!

Категорија во која се аплицира	<input type="checkbox"/> однос кон вработените
	<input type="checkbox"/> етичко управување
	<input type="checkbox"/> односи на пазарот
	<input type="checkbox"/> однос кон животната средина
	<input type="checkbox"/> вложување во заедницата
Доколку се аплицира во категоријата „Однос кон вработените“ – дали претпријатието има синдикално организирање и/или колективен договор со вработените и/или отпочнале постапка за формирање на Работнички совети согласно директивите на ЕУ?	<input type="checkbox"/> синдикално организирање
	<input type="checkbox"/> колективен договор со вработените
	<input type="checkbox"/> отпочната постапка за формирање на Работнички совети согласно директивите на ЕУ
Доколку се аплицира во категоријата „Односи на пазарот“ – назначете на кој сегмент од пазарот се однесува предложениот проект	<input type="checkbox"/> снабдувачи
	<input type="checkbox"/> потрошувачи (физички лица како крајни потрошувачи)
	<input type="checkbox"/> купувачи(физички или правни лица кои купуваат за потреби на своја деловна дејност)



Назив на проектот	
Краток назив на проектот(најмногу до 10 зборови)	
Идеја – како дојдовте до идејата за реализирање на ваков проект и од кого потекна?	
Мотив – зошто претпријатието се одлучило за реализирање на овој проект?	
Цел на проектот – опишете кои конкретни цели се стремите да ги постигне проектот?	
Вклучени актери/ партнери – физички и/или правни субјекти; наведете основна дејност на партнерот (на пр. здружение за заштита на животната средина), како е воспоставена соработка и дали истата е новина во стопанисувањето или во решавањето проблем	
Активности реализирани во рамки на проектот	
Законска обврска – објаснете како проектните активности ги надминуваат со закон утврдените обврски (по можност наведете конкретни закони)	



Република Македонија  
Министерство за економија



координативно тело за  
ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА

Резултати постигнати со проектот – конкретни, видливи промени врз корисниците, општеството или животната средина (доколку е можно квантифицирајте)	
Корист од проектот: - за претпријатието - за општеството	
Комуникација – дали и на кој начин претпријатието ги информира и/или консултира засегнатите страни и јавноста за проектот/практиката и кои засегнати страни (вработените, инвеститорите, деловните партнери, потрошувачите, заедницата и други)?	
Временска рамка – во кој временски период се спроведува проектот?	
Ресурси вложени во проектот	



### III. ИЗЈАВА ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОД НЕПРОФИТЕН ПАРТНЕР (опционална)

За подобро да се оцени соработката на претпријатието со засегнатите страни, пожелно е претпријатието да обезбеди од непрофитен партнеризјава за потврдување на соработката што е опишана погоре во формуларов, во однос на постигнатите резултати (онака како што се наведени погоре) и на општествената корист од практиките на претпријатието (како што е опишана погоре). Под партнерство со непрофитен субјект се подразбира соработка со правно лице кое не е основано за остварување профит – на пр. здружение на граѓани, фондација (освен фондација основана од претпријатието-апликант), орган на државната управа, спортско здружение, Црвен крст на Република Македонија, итн. Покрај тоа, ве молиме да обезбедите и кратко сведоштво од партнерот што ќе може да се користи при промовирање на вашите практики.

Да биде пополнето од партнер-непрофитен субјект:

Ве молиме пополнете ја долната табела (потпис не е потребен)

Организација:	Функција:
Име и презиме:	Адреса:
Телефон:	E-mail:
<b>Изјава за потврда:</b> Ги прочитав деловите за „Вклучени актери/партнери“, „Резултати постигнати со проектот“ (за постигнатите резултати) и „Корист од проектот за општеството“ од апликацијата, (онака како што се наведени погоре) и потврдувам дека тоа дава вистинита слика за постигнатото влијание.	
Датум:	
<b>Сведоштво:</b> (кратка изјава до 150 зборови, за вашето гледиште на партнерството во кое е вклучена компанијата и за влијанието што го имала на вашата организација, општеството или одредена кауза. Оваа изјава ќе се користи за оценување на апликацијата и за евентуално промовирање на општествено одговорните практики на претпријатието.):	



Република Македонија  
Министерство за економија



координативно тело за  
**ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА**

#### IV. ИЗЈАВА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ФОРМУЛАРОТ

Со ова потврдуваме дека законскиот застапник го одобрува формуларот за пријавување и приложените документи и дека според наше знаење наведените информации се вистинити. Согласно сме по евалуацијата да се објави резиме на најдобрите општествено одговорни практики.

Име и презиме:	Функција:
Потпис и печат:	Датум и место:



Република Македонија  
Министерство за економија



координативно тело за  
**ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ НА ПРЕТПРИЈАТИЈА**

## V. ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО ПРИЛОГ (опционално):

- Стратегија за ООП или приоритетни цели во однос на ООП (доколку постојат);
- Политики, кодекси и/или други документи поврзани со одредени сегменти на ООП;
- Комуникациски документи од проектот (публикации, фотографии, прес клипинг);
- Други релевантни документи кои ја потврдуваат веродостојноста на податоците од формуларот за аплицирање.